

**Акредитирани на здруженија на наставници за организирање на натпревари за учениците од
ОСНОВНИТЕ училишта**

ред. бр.	наставен предмет	назив на здружението	број и датум на Решение за акредитација
1	Природни науки	Друштво на биолози на Република Македонија	12-5497/2 од 15.04.2016
2	Хемија	Сојуз на хемичари и технолози на Македонија	12-5498/2 од 15.04.2016
3	Француски јазик	Здружение на професорите по француски јазик на Република Македонија	12-3635/2 од 18.04.2017
4	Географија	Македонско географско друштво	12-3540/2 од 18.04.2017
5	Физика	Друштво на физичарите на Република Македонија	12-3476/3 од 18.04.2017
6	Македонски јазик	Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија	12-3688/2 од 18.04.2017

7	Биологија	Здружение на граѓани Македонско биолошко друштво	12-3686/2 од 18.04.2017
8	Виолина, Пеење, Флејта, Виолончело, Саксафон, Труба, Хорна, Традициски инструменти, Контрабас и Теори на на музика од основното музичко образование	Здружение на директори и наставници на музичките и балетските училишта на Република Македонија ХАРМОНИЈА- МБ	12-3771/2 од 18.04.2017
9	Информатика	Здружение на информатичарите на Македонија	12-3839/2 од 18.04.2017
10	Работа со компјутери и основи на програмирање	Здружение на информатичарите на Македонија	12-3838/2 од 18.04.2017
11	Математика	Сојуз на математичари на Република Македонија	12-3776/2 од 18.04.2017
12	Пијано, Солфеж, Класична гитара, Виола, Кларинет, Обоа, Тромбон, Удирачки инструменти, Хармоника и Фагот од основното музичко образование	Здружение на граѓани музички и балетски педагози	12-3768/4 од 18.04.2017
13	Музичко образование, Училишен хор и Училишен оркестар	Здружение на музичките педагози на Република Македонија	12-5475/1 од 24.04.2017

14	Англиски јазик	Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност на Република Македонија-ЕЛТАМ	12-5476/1 од 24.04.2017
----	----------------	--	-------------------------

Акредитирани здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците од средните училишта

	Здружение на наставници	број и датум на акредитација	наставен предмет / област
1	Сојуз на математичари на Македонија	12-3775/2 од 28.04.2017г	математика
2	Македонско биолошко друштво- Скопје	12-3687/2 од 28.04.2017г	биологија
3	Друштво на физичари на Македонија;	12-3476/4 од 28.04.2017г	физика
4	Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија	12-3401/2 од 28.04.2017г	хемија
5	Здружение на директори и наставници на музички и балетски училишта на РМ - „Хармонија - МБ“	12-3774/2 од 28.04.2017г	стручни предмети од уметничко образование - музичко образование
6	Здружение на класични филолози „Антика“	12-3657/2 од 28.04.2017г	класични јазици
7	Асоцијација на наставници по англиски јазик на РМ - ЕЛТАМ	12-3778/2 од 28.04.2017г	англиски јазик
8	Здружение на информатичарите на Македонија	12-3798/2 од 28.04.2017г	информатика, информатичка технологија и програмски јазици
9	Здружение на професорите по француски јазик на РМ	12-3634/2 од 28.04.2017г	француски јазик

10	Македонски географско друштво	12-3541/2 од 28.04.2017г	географија
11	Невладина здружение за заштита на интересите на училиштата од замјоделската, шумарската и ветеринарната струка Тера Фитон Анимал	12-3685/2 од 28.04.2017г	земјоделска техника, поделско производство, органско земјоделско производство, анатомија со физиологија на домашните животни, овоштарство, практична настава
12	Здружение на музички педагози на РМ	12-3770/2 од 28.04.2017г	музичка уметност/култура
13	Здружение на наставници и раководни кадри од електротехничка, машински и сообраќајна струка	12-3994/2 од 28.04.2017г	стручни предмети од електротехничка, машинска и сообраќајна струка
14	Сојуз на друштвата за Македонски јазик и литература на Република Македонија	12-3689/2 од 05.05.2017г	македонски јазик и литература